



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

**Службен гласник на
Општина Ресен
Излегува по потреба**

**Вторник 03.05.2011 година
Бр.4 год. 46
Р е с е н**

**Уредува
Стручна служба
тел. 047/551-903**

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

1.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„, бр.7/2010) донесувам

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка кон изработка и донесување на измени и дополнување на ДУП за дел од УЕ – 2 Ресен

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка кон изработка и донесување на измени и дополнување на ДУП за дел од УЕ – 2 Ресен, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.04.2011 година.

Бр.08-1011/1
03.05.2011 год.
Р е с е н

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 11,17 и 26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на Р.Македонија бр.51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011) и член 23 став 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник на Општина Ресен бр.7/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 27.04.2011 година донесе

О Д Л У К А

**За отпочнување на постапка кон изработка
и донесување на измени и дополнување
на ДУП за дел од УЕ – 2 Ресен**

Член 1

Се отпочнува постапка за пристапување кон изработка и донесување на измени и дополнување на Деталниот Урбанистички План за дел од УЕ – 2 Ресен

Границите на опфатот на измената и дополнување се:

на север дел од ул„ 29ти Ноември“

на запад во правец север-југ покрај ОУ „ Мите Богоевски“(а тоа е дел од ул„ Иво Лола Рибар“)

на исток дел од ул „ Мите Богоевски“ до пресек со ул „ Ленинова“

на југ дел од ул „ Ленинова“ до пресек со дел од ул„ Иво Лола Рибар“

Планскиот опфат е во површина од 3,00ха.

Член 2

Финансирањето на изработката и донесувањето на планот ќе биде од страна на физички и правни лица

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила на денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Ресен

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-950/3
27.04.2011 година
Р е с е н

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

2.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„, бр.7/2010) донесувам

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за отпочнува на постапка за изработка и донесување на Детален Урбанистички План за дел од УЕ – 3 Ресен (поранешна текстилна фабрика Преспатекс).

Се прогласува Одлуката за отпочнува на постапка за изработка и донесување на Детален Урбанистички План за дел од УЕ – 3 Ресен (поранешна текстилна фабрика Преспатекс), што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.04.2011 година.

Бр.08-1011/2
03.05.2011 год.
Р е с е н

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 11,17 и 26 став 5 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Сл. Весник на Р.Македонија бр.51/2005, 137/2007, 91/2009, 124/2010, 18/2011) и член 23 став 7 од Статутот на Општина Ресен („Сл. Гласник на Општина Ресен бр.7/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 27.04.2011 година донесе

О Д Л У К А

**За отпочнување на постапка за изработка
и донесување на Детален Урбанистички План
за дел од УЕ – 3 Ресен
(поранешна текстилна фабрика Преспатекс)**

Член 1

Се отпочнува постапка за пристапување за изработка и донесување на Детален Урбанистички План за дел од УЕ – 3 Ресен (поранешна текстилна фабрика Преспатекс).

Границите на опфатот за изработка и донесување:

на север дел од ул„ 29ти Ноември“

на запад по течението на Голема Река

на исток – со границата на Генералниот Урбанистички План за Град Ресен

на југ со ул „ Димитар Влахов“

Планскиот опфат е во површина од 22,50ха.

Член 2

Финансирањето на изработката и донесувањето на планот ќе биде од страна на физички и правни лица

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила на денот на објавувањето во Службен Гласник на Општина Ресен

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

**Бр. 03-950/4
27.04.2011 година
Р е с е н**

**Претседател,
Мемед Мурати с.р.**

3.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„ бр.7/2010) донесувам

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу Општина Ресен и Општина Демир Хисар

Се прогласува Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка меѓу Општина Ресен и Општина Демир Хисар, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.04.2011 година.

Бр.08-1011/3
03.05.2011 год.
Р е с е н

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02),член 4 став 3 и член 7 став 1 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл. весник на РМ “ бр.79/09), член 23 став 1 точка 47 од Статутот на Општина Ресен („ Службен гласник на Општина Ресен “, бр. 4/10) , Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 27.04.2011 година, донесе

О Д Л У К А

**за воспоставување на меѓуопштинска соработка меѓу
Општина Ресен и Општина Демир Хисар**

Член 1

Со оваа Одлука се воспоставува меѓуопштинска соработка, меѓу Општина Ресен и Општина Демир Хисар ,за вршење на определени работи од надлежност на општините од страна на Општина Демир Хисар за сметка на Општина Ресен.

Член 2

Меѓуопштинската соработка опфаќа извршување на работи од надлежност на внатрешна ревизија и вршење на инспекторски надзор од областа на градење – градежен инспектор, од страна на Општина Демир Хисар,а за сметка на Општина Ресен.

Член 3

Меѓуопштинската соработка ќе се остварува преку склучување на Договор за вршење на определени работи од страна на Општина Демир Хисар за сметка на Општина Ресен, врз основа на член 9 став 2 алинеја 2 од Законот за меѓуопштинска соработка.

Член 4

Сите трошоци поврзани со меѓуопштинската соработка, односно трошоците за вршење на надлежноста на внатрешна ревизија и вршење на инспекторски надзор на овластениот градежен инспектор, за Општина Ресен ќе паднат на товар на Општина Ресен.

Член 5

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07- 950/5
27.04.2011 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

4.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеја 3 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„, бр.7/2010) донесувам

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за квартал I

Се прогласува Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за квартал I, што Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на 27.04.2011 година.

Бр.08-1011/4
03.05.2011 год.
Р е с е н

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на општина Ресен,, бр.7/2010) Советот на Општината Ресен на седницата одржана на 27.04.2011 година, откако го разгледа Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за квартал I го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за квартал I

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-950/6
27.04.2011 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

5.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Заклучокот по Програмата за донесување на урбанистички планови за 2011 година, со измени и дополнување на ГУП Ресен, дел од УЕ-3 и измена на ДУП за дел од УЕ-Кумсал 3

Се прогласува Заклучокот по Програмата за донесување на урбанистички планови за 2011 година, со измени и дополнување на ГУП Ресен, дел од УЕ-3 и измена на ДУП за дел од УЕ-Кумсал 3, што Советот на Општината Ресен го донесе на седницата одржана на 27.04.2011 година.

Бр.08-1011/5
03.05.2011 год.
Р е с е н

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 86 од Статутот на Општина Ресен („Службен гласник на општина Ресен,, бр.7/2010) Советот на Општината Ресен на седницата одржана на 27.04.2011 година, откако ја разгледа Предлог-Програмата за донесување на урбанистички планови за 2011 година, со измени и дополнување на ГУП Ресен, дел од УЕ-3 и измена на ДУП за дел од УЕ-Кумсал 3 го донесе следниот

З А К Л У Ч О К

1. Се усвојува Предлог-Програмата за донесување на урбанистички планови за 2011 година, со измени и дополнување на ГУП Ресен, дел од УЕ-3 и измена на ДУП за дел од УЕ-Кумсал 3

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-950/7
27.04.2011 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

6.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ,,бр.5/02) а во врска со член 71, став 1, алинеа 3 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен,, бр.7/2010) донесувам

З А К Л У Ч О К

За прогласување на Одлуката определување начин на паркирање и на утврдувањена условите за сообраќај на возилата во паркиралиштето

Се прогласува Одлуката за определување начинот на паркирање и на утврдувањена условите за сообраќај на возилата во паркиралиштето, што Советот на Општината Ресен ја донесе на седницата одржана на 27.04.2011 година.

Бр.08-1011/6
03.05.2011 год.
Р е с е н

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 4 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02), член 6 став 1,2 и став 3 точка 6 и 13 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на РМ“,бр.54/07) и член 23 став 1 точка 28 од Статутот на Општина Ресен („ Службен гласник на Општина Ресен “, бр. 7/2010) Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 27.04.2011 година, донесе

О Д Л У К А

За определување начин на паркирање и на утврдување на условите за сообраќај на возилата во паркиралиштето

Член 1

Со оваа одлука се определува начинот на паркирање и условите за сообраќај на возилата во паркиралиштето.

Член 2

Просторот зад зградата на Општина Ресен,кој е дел од улица „Илинденска“ во Ресен,согласно Деталниот урбанистички план за УЕ-5/1,Центар Ресен,е наменет за паркирање на возила.

Влезот во паркиралиштето е од ул.„Илинденска“, а излезот ќе биде на улица„Таше Милишевски“.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07- 950/8
27.04.2011 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

СОДРЖИНА

1. **Заклучок за прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка кон изработка и донесување на измени и дополнување на ДУП за дел од УЕ – 2 Ресен.....1**
2. **Заклучок за прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за изработка и донесување на Детален Урбанистички План за дел од УЕ – 3 Ресен (поранешна текстилна фабрика Преспатекс)..... 2**
3. **Заклучок за прогласување на Одлуката за воспоставување меѓуопштинска соработка меѓу Општина Ресен и Општина Демир Хисар.....4**
4. **Заклучок за прогласување на Заклучокот по Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на Општина Ресен за квартал I 5**
5. **Заклучок за прогласување на Заклучокот по Програмата за донесување на урбанистички планови за 2011 година, со измени и дополнување на ГУП Ресен, дел од УЕ-3 и измена на ДУП за дел од УЕ-Кумсал 3..... 6**
6. **Заклучок за прогласување на Одлуката за определување начинот на паркирање и на утврдувањена условите за сообраќај на возилата во паркиралиштето..... 7**